

maxcom MM828 MK

Мобилен телефон MM828 Упатство за употреба

Забелешка: телефонот работи во мрежата GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz.

LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Пред да го вклучите, мора правилно да вметнете барем една SIM-картичка

1 ВЛЕЗ

Ова упатство за употреба е објавено од производителот. Корекции и корекции кои произлегуваат од грешки, неточности во тековните информации и подобрувања на телефонот или софтверот може да се направат без претходна најава, но сепак ќе бидат вклучени во поновите верзии на упатството за употреба. Повеќе информации и помош може да се добијат со посета на веб-локацијата: www.maxcom.pl. Производителот ги задржува сите права на содржината содржана во овој прирачник. Авторските права и трговските марки споменати во овој документ остануваат сопственост на нивниот соодветен сопственик. Забрането е копирање, пренесување, складирање или дистрибуирање на сите или дел од материјали заштитени со авторски права без претходна писмена согласност.

2 СПЕЦИФИКАЦИИ

- Екран во боја: 2.4" QVGA, 240x320 пиксели
- Големи копчиња со позадинско осветлување
- Копче SOS (емитува аларм и автоматски повикува и испраќа CMC на претходно дефинирани броеви)
- Омилени контакти во меморијата (1-8), брзо бирање (2-9)
- Едноставно мени, голем фонт, може да се зголеми
- Тема со висок контраст (жолт фонт)
- Функција без раце
- Именик -2000 записи
- Функција за испраќање и примање CMC и MMC
- FM радио, диктафон, плеер на аудио датотеки (MP3 / MIDI / WAV)
- Видео плеер (3GP / AVI / MP4)
- Батериска ламба, калкулатор, будилник
- RAM + ROM: 48MB + 128MB
- Двојна SIM: Nano SIM + Nano SIM
- поддршка за картичка: до 32 GB
- батерија mAh
- Време на мирување: 130h*, време за разговор: 4h*
- Тежина на слушалката со батерија: 99,8 g
- Димензии: 105.2x55.1x17.9
- *во зависност од условите и сигналот на мобилната мрежа

3 СОДРЖИНА НА КОМПЛЕТОТ

- Мобилен телефон
- USB-кабел
- Батерија
- Полнач
- Водич за брз почеток

Забелешка: се препорачува да се чува пакувањето, може да биде корисно за можен транспорт. Ве молиме чувајте ја сметката, таа е составен дел од гаранцијата.

4 ДОДАТОЦИ

Користете само батерии, полначи и додатоци препорачани од производителот на овој телефон. Проверете кои додатоци се достапни од вашиот продавач.

5 УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Забелешка: Ве молиме прочитајте ги следните правила за да го минимизирате ризикот од злоупотреба на вашиот телефон.

- УПОТРЕБА: телефонот испушта електромагнетно поле што може да има негативно влијание врз другите електронски уреди, вклучително и медицинската опрема.
- Не смеете да го користите телефонот во области каде што е забрането, на пр. во болници, авиони, на бензински пумпи или во близина на запаливи материјали. Користењето на телефонот на такви места може да ги изложи другите луѓе на опасност.
- Не користете го телефонот без соодветниот комплет додека возите.
- Уредот и неговите додатоци може да содржат мали делови. Чувајте го телефонот и неговите компоненти подалеку од дофат на деца.
- СЕРВИС: не правете никакви поправки или модификации сами, сите дефекти треба да ги отстрани квалификуван сервис.
- ЧИСТЕЊЕ: телефонот не смее да се чисти со хемиски или корозивни материји.
- БЕНЕР: не гледајте директно во светлосниот зрак.
- СЛУШНИ ПОМАГАЛА: ако корисникот има слушно помагало, внимателно прилагодете ја јачината на звукот на телефонот и соодветно поставете ја чувствителноста на слушниот апарат.
- ЕЛЕКТРОНСКА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: вашиот телефон е радио предавател кој може да пречи во работата на електронската медицинска опрема или импланти како што се слушни помагала, пејсмејкери, инсулински пумпи итн. Се препорачува да се одржува минимално растојание од 15 cm помеѓу телефонот и имплантот. Можете да побарате било каков совет за ова прашање од вашиот лекар или од производителите на овој тип на опрема.
- ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА: За да избегнете ризик од демагнетизација, не оставајте ги електричните уреди во близина на вашиот телефон долго време.
- ВОДООТПОРНОСТ: Телефонот не е водоотпорен. Ве молиме чувајте го на суво место.
- ПРАШИНА: телефонот не е отпорен на прашина, не го користете телефонот во средина со зголемена прашина.
- ЕКРАН: избегнувајте да вршите преголем притисок врз LCD дисплејот и да користите остри алатки, бидејќи тоа може да го оштети.
- Не поврзувајте ги приклучоците на батеријата со метални предмети бидејќи тоа може да резултира со експлозија.
- Уредот не смее да биде изложен на ниски или високи температури, директна сончева светлина или висока влажност. Уредот не смее да се поставува во близина на грејна инсталација, на пр. радијатор, радијатор, рерна, шпорет на централно греење, камин, скара и сл.
- Заштитете го вашиот слух!


- Долготрајната изложеност на гласни звуци може да го оштети вашиот слух. Слушајте музика на умерено ниво и не држете го уредот блиску до увото кога го користите звучникот.
- Ако уредот не работи правилно, поправете го во најблискиот овластен сервисен центар или поднесете жалба до продавачот. Производителот не е одговорен за дефекти предизвикани од корисникот како резултат на неправилна употреба или непочитување на упатствата за работа.

6 ПРИКАЖИ ОПИС

1. Икони што прикажуваат функции (табела подолу).
2. Име на операторот на SIM1/SIM2 картичката
3. датум и време
4. Опис на функциските копчиња.

	Мрежен сигнал		No SIM card / SIM card error
	Нема услуги		Нема сигнал
VoLTE	VoLTE VoLTE услуга	LTE	LTE LTE onser
3G/ G	3G/G onser 3G/2G		Авионски режим
	Нова SMS / MMS		Пропуштен повик
	Само вибрации		Исклучи звук
	Надворешен профил		Роамингот е овозможен
	Активен е алармот		Преносот на повик е активиран
	Полна батерија		Празна батерија
Иконите може да се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот		* Иконата е јојувава и во национален роаминг кога претплатникот ја користи мрежата на втор оператор	

7 ОПИС НА ТЕЛЕФОНОТ



1	Повикајте го звучникот	
2	Екран	
3	Копче за навигација нагоре надолу лево десно	DisplayIn Menu: притиснете ГОРЕ/ДОЛО ЛЕВО/ДЕСНО за да се движите низ опциите или функциите; поставки за префрлување. Во мирување: UP - кратенка до контакти DOWN - кратенка за поставки за DUAL SIM


4	ОК копче	Во мирување: ОК - главно мени Во менито: притиснете ОК за да ја изберете означената ставка Во согласност со описот на екранот, додадете контакт (на SMS порака), фотографирајте
5	LFK (лево функциско копче)	Функционира како што е опишано на екранот
6	RFK (десно функциско копче)	Функционира како што е опишано на екранот
7	Копче за повик	Кратко притискање: остварување / одговарање на повици; во режим на подготвеност, влез во дневникот на повици
8	Копче за завршување на повик	Кратко притискање: враќање во мирување; завршување на повикот.
9	Омилени контакти	Ви овозможува да ги зачувате вашите најчесто користени контакти и брзо да бирате
10	SOS копче	Држењето ќе ја активира постапката за аларм. Ќе се јави на дефинираниот број и ќе испрати CMC
11	Камера	Копче за вклучување на камерата, Во режимот на камера, притиснете- ќе фотографирате/започнете со снимање видео
12	Копчиња со броеви	1-Кратко притиснете: цифра 1 Долго притискање: говорна пошта 3 до 9 Кратко притиснете внесете соодветна цифра Задржете: бира програмиран број за брзо бирање Внесување знаци: *, +, P, W. Кога пишувате SMS: специјални знаци
13	Микрофон	
14	Држач за врвка	
15	USB-C приклучок (полнење)	
16	Отворање на капакот на батеријата	
17	Приклучок за слушалки	
18	Копче за намалување/нагоре на јачината на звукот	
19	Објектив на камерата	
20	LED светилка, индикатор за дојдовни повици	

21	Индикатор за пропуштен повик/непрочитана порака
22	Индикатор за полнење/празна батерија
23	Звучник за рингтон

8 ПОДГОТОВКА НА ВАШИОТ ТЕЛЕФОН

8.1 ИНСТАЛИРАЊЕ НА СИМ-КАРТИЧКАТА, SD-КАРТИЧКАТА И БАТЕРИЈАТА

Телефонот поддржува нано SIM-картички (4FF). Користењето на други SIM-картички може да ја оштети картичката или телефонот. Ќе добиете SIM картичка од вашиот оператор. Чувајте ја SIM картичката подалеку од дофат на деца. Секое триење или свиткување може лесно да ја оштети SIM картичката, затоа бидете особено внимателни кога ја вметнувате, отстранувате и складираате. **Забелешка:** Не ставајте или отстранувајте ја SIM картичката додека телефонот е поврзан на полначот. Пред да ја извадите батеријата од телефонот, проверете дали телефонот е исклучен. Вметнете ја SIM-картичката во отворот со нејзините позлатени конектори свртени кон телефонот. Изборно, инсталирајте долга SIM-картичка и microSD мемориска картичка. И потоа инсталирајте ја батеријата. Погледнете ги цртежите подолу:




8.2 ПОЛНЕЊЕ БАТЕРИИ

Ако напонот на батеријата е премногу низок за телефонот да функционира правилно, ќе се прикаже порака и камерата автоматски ќе се исклучи. Внимание! Ве молиме користете ја батеријата вклучена во комплетот. Користењето друга батерија може да го оштети телефонот и да ја поништи гаранцијата.

Не поврзувајте го полначот кога задниот капак е отстранет. Пред да започнете со процесот на полнење, проверете дали батеријата е правилно инсталирана и не ја отстранувајте батеријата за време на процесот на полнење - може да го оштетите телефонот. За полнење на телефонот:

1. Поврзете го полначот на електричен штекер.
2. Поврзете го приклучокот за полнач во штекерот на дното на телефонот.



полначот од штекерот и потоа исклучете го кабелот од телефонот. Кога ќе заврши процесот на полнење, на екранот ќе се прикаже „Battery charged“ и симболот за батеријата и индикаторот за полнење ќе престанат да трпкаат. За да го оневозможите/овозможите предупредувачкиот звук, одете до: MENU > Поставки > Профили > Опции > Поставки > Други звуци за известување> Предупредување за слаба батерија. Откако нема да го користите телефонот подолго време, батеријата може да стане таканаречено „длабоко празнење“, за да ја вратите правилната работа, оставете го полначот поврзан иако ништо не се појавува на екранот. Ова може да потрае до еден час. Мокта испорачана од полначот мора да биде помеѓу мин. 0,75 вати што ја бара радио опремата и максимум 10 вати за да се постигне максимална брзина на полнење.

9 БЕЗБЕДНОСНИ ШИФРИ

MENU > Settings > Security

9.1 ПИН КОД

Ова е приватниот код за идентификација на вашата SIM картичка и е обезбеден од вашиот оператор. PIN2 кодот го дава операторот со SIM-картичките. Некои SIM-картички не го поддржуваат овој код. Внесувањето на погрешен PIN код 3 пати по ред ќе ја блокира SIM картичката. Може да се отклучи со помош на PUK кодот. За повеќе информации за ова, ве молиме контактирајте со вашиот мрежен оператор.

9.2 ЗАКЛУЧУВАЊЕ ТЕЛЕФОН

Кодот за заклучување на телефонот ги спречува другите да го користат вашиот телефон без овластување (оригиналниот телефонски код е 1234). Користејќи го вашиот телефонски код, можете да блокирате други да ги користат избраните поставки на вашиот телефон.

9.3 ЦРНА ЛИСТА

МЕНИ > Поставки > Безбедност > Црна листа > Поставки за црната листа

- Врски
- Вестите

Кога опцијата е активирана и броевите се додаваат на црната листа, телефонот автоматски ги одбива повиците и/или текстуалните пораки од броевите внесени на списокот. За брзо додавање број на црната листа, изберете го саканиот број од дневникот на повици и притиснете Опции>Додај број во црната листа. За да проверите кои броеви се на црната листа, изберете: MENU > Поставки > Безбедност > Црна листа > Црна листа. За да отстраните од црната листа, изберете даден број во Црна листа > Опции > Избриши.

10КОРИСТЕЊЕ НА ТЕЛЕФОН

10.1 ИТЕН ПОВИК

За да напишете текст, притиснете го соодветното копче додека не се прикаже саканата буква. Spasebar – притиснете го копчето 0. Период, запирка и други знаци – притиснете го копчето 1 неколку пати. За да внесете симбол или посебен знак, притиснете *. За да внесете број, притиснете и задржете го нумеричкото копче. За да го промените начинот на внесување текст, притиснете го копчето „#“. За да изберете метод за внес без дополнителни знаци, изберете го

англискиот јазик на правопис, а потоа следните опции ќе се појават под копчето „#“

Abs - букви без полски знаци, голема буква по точката.

abc - мали букви без полски знаци

ABC - големи букви без полски знаци.

10.2 ВКЛУЧЕТЕ/ИСКЛУЧЕТЕ ГО ТЕЛЕФОН

Притиснете и задржете го копчето за завршување повик за да го вклучите или исклучите телефонот.

1. На екранот ќе се прикаже поле за внесување на телефонскиот код и PIN-кодот (ако е вклучена безбедноста). Откако ќе ги внесете телефонскиот код и PIN-кодот, телефонот ќе влезе во режим на подготвеност.

Ако направите грешка при внесување на вашиот PIN и телефонски код, можете да ги избришете знаците со притискање на RFK (десно функциско копче).

Откако ќе се вклучи, телефонот автоматски ја бара мрежата Ако мрежата не е пронајдена, можете само да остварувате итни повизи или да користите некомуникациски функции.

10.3 Упатување повизи

Во режим на подготвеност, внесете го телефонскиот број што сакате да го повикате.

Притиснете го десното функциско копче „Избриши“ за да ги избришете внесените невалидни податоци.

Откако ќе го внесете точниот број, притиснете го копчето за повик.

1. Екстензии за бирање.

До некои екстензии не може да се дојде директно и потребно е прво да се јавите на телефонската централа или багажникот, а потоа да го бирате бројот на екстензијата.

2. Упатување меѓународен повик.

За меѓународни повизи, мора да внесете „00“ или „+“ пред бројот. За да внесете „+“ користете го копчето „+“.

3. Бирање на број од телефонскиот именик.

Внесете контакти преку менито, користете ги копчињата за навигација горе/долу за да најдете контакт или внесете дел од името што го барате. Притиснете го копчето за повик.

4. Бирање на број од телефонскиот именик.

Внесете го дневникот на повизи (притиснете го копчето за повик во режим на подготвеност или внесете преку менито). Притиснете Десно/лево за да се движите помеѓу пропуштени, бирани, примени и одбиени броеви, користете ги навигациските копчиња нагоре/надолу за да го изберете саканиот контакт.

5 Брзо бирање – копчиња 2-9

Во режим на подготвеност, притиснете и задржете го соодветното копче за да упатите повик

10.4 ОДГОВАРАЊЕ НА ПОВИКИ

За да одговорите на дојдовен повик, притиснете го копчето за повик.

За да одбиете дојдовен повик, притиснете го копчето за завршување или затворете го преклопот.

10.4.1 ОДГОВАРАЊЕ НА ПОВИК СО ОТВОРАЊЕ НА ФЛИПОТ

Можете да поставите повизи да се одговараат со отворање на капакот МЕНИ > Поставки > Повизи > Друго > Одговорете на повикот со отворање на преклопот

11 СОС КЛУЧ

Можете да го вклучите или исклучите копчето SOS. За да го направите ова, изберете Мени >SOS >SOS статус>Овозможи/Оневозможи.

11.1 ИТЕН ПОВИК

Можете да поставите пет броеви за итни случаи. По притискање и задржување на копчето SOS, функцијата SOS ќе се активира. Телефонот ќе активира аларм (ако е овозможен), ќе испрати SMS порака за аларм (ако е овозможено во SOS опциите) и автоматски ќе ги повикува однапред дефинираните контакти за итни случаи еден по еден. Ќе има три обиди да

се повика секој поставен контакт. Телефонот ќе го повика следниот контакт кога нема да се поврзе со претходниот.

Ако некој од броевите за итни случаи прими повик, телефонот ќе го вклучи звучникот и ќе ја заврши SOS процедурата.

Ако ниту еден контакт не одговори на повикот, црвената икона SOS ќе трепка на екранот (ќе исчезне откако ќе го држите копчето SOS или откако ќе остварите повик)

Можете да ја откажете SOS процедурата со притискање на копчето за завршување на повик.

Запомнете! Ако примите говорна пошта додека се обидувате да упатите итен повик на даден број, телефонот ќе претпостави дека повикот е воспоставен и SOS процедурата ќе заврши.

11.2 СОС КОНТАКТИ

Може да бирате до 5 броеви за итни случаи. За брзо поставување на контакт за итни случаи, одете во главното мени > SOS > SOS контакти. Изберете која ставка сакате да ја промените, притиснете го левото функциско копче Опции>:

Додавање од контакти: побарајте контакт од списокот и притиснете „ОК“.

11.3 ТЕКСТ ЗА ПОРАКА СОС

Можете да го промените текстот на SMS пораката што се испраќа во постапката за аларм. Стандардно, текстот е: "СМС за аларм! Јави ми се!". За да ја промените содржината на вашата СОС порака, изберете: Мени > СОС > СМС СОС. Внесете го точниот текст и притиснете ОК.

Можете да овозможите или оневозможите испраќање СОС пораки во режим на итност. За да го направите ова, изберете Мени > SOS > Статус на SOS порака > Овозможи/Оневозможи.

11.4 ИСКЛУЧУВАЊЕ НА СОС АЛАРМОТ

Можете да го вклучите/исклучите звукот на алармот кога правите SOS повик. За да го направите ова, изберете Мени > SOS > SOS Аларм > Овозможи/Оневозможи.

11.5 БРОЈ ЗА ИТНА ПОМОШ

Можете директно да го бирате бројот за итна помош 112 без SIM картичка. Бројот 112 е европскиот број за итни случаи.

11.6 ЗАШТЕДУВАЊЕ НА КОНТАКТИ

Во режим на подготвеност, изберете го саканиот број (или изберете од списокот со повизи) >притиснете го копчето за опции >Додај во контакти, притиснете ОК, изберете каде сакате да зачувате (како нов контакт или додајте го бројот на постоечки контакт, изберете ја меморијата (Телефон или SIM) и внесете го името на контактот > Зачувај Ако сте ја избрале опцијата за зачувување на контактот на телефонот, можете да додадете фотографија, дополнителен број, да го доделите на група или да го промените тонот на свонење.

11.7 ЕДНОСТАВНО БИРАЊЕ

За да доделите број на копче, во MENU изберете:

Контакти > Опции > Друго > Брзо бирање > ОК

Изберете на кое копче сакате да му доделите број и притиснете ОК

Внесете го бројот или изберете број од списокот со контакти, притиснете ОК за да зачувате

11.8 ОМИЛЕНИ КОНТАКТИ

Можете да доделите 8 омилени контакти користејќи го копчето.

За да додадете контакт во вашите омилени, притиснете ОК и изберете го соодветниот контакт од именикот.

Иконата во вашите омилени ќе се смени во фотографија ако контактот е зачуван со фотографија на вашиот телефон

За да бирате број, едноставно притиснете го копчето во режим на подготвеност , изберете ја соодветната икона и притиснете го копчето за повик.

11.9 СМС И ММС ПОРАКИ

Телефонот ви овозможува да испраќате и примате SMS текстуални пораки и MMS мултимедијални пораки. Кога иконата ќе се појави на екранот , тоа значи дека има барем една непочитана порака.

11.9 СМС И ММС ПОРАКИ

За да ги внесете **СМС пораките MENU**, изберете Мени > Пораки > Дојдовно сандаче во режим на подготвеност. Кога вашето сандаче е полно, ќе видите порака дека меморијата на пораките е полна. Избришете ги пораките од вашето сандаче за да го решите проблемот.

11.9.1 ПИШУВАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ ПОРАКИ

1. Во менито, изберете Messages

2. Изберете Напиши порака

3. Додајте контакт од вашиот телефонски именик или внесете го саканиот број

4. Притиснете го копчето ДОЛУ за да отидете на внесување порака, внесете ја вашата порака.

5. Притиснете ОК (Испрати)

Ако сакате да испратите порака до неколку луѓе, кога го внесувате бројот, додајте друг број по точка-запирка или додајте броеви зачувани во именикот.

За да ја зачувате пораката, притиснете Опции > зачувај како порака. нацрт (пораката ќе биде зачувана во папката Нацртви).

Притиснете Опции > Додај за да вметнете информации за контакт зачуван во именикот, да додадете фотографија, да додадете емотикон, да вметнете образец итн.

11.9.2 ЧИТАЊЕ И ОДГОВАРАЊЕ

Кога иконата за непочитана порака ќе се појави на екранот или сакате да ги читате примените пораки, изберете во MENU: Messages > Inbox > Пребарајте ја саканата порака Притиснете го средното копче ОК за да ја прочитате пораката

- притиснете го средното копче ОК за да одговорите
- притиснете го копчето за повик за да го повикате испраќачот
- за да избришете, додадете испраќач во именикот итн., притиснете Options и изберете го саканиот запис

11.9.3 ПОСТАВКИ ЗА ПОРАКА

Влезете во MENU и изберете: Пораки > Опции > Поставки,

Можете да ја поставите важноста на пораките, вклучено/исклучено. извештаи за испрака, вклучено/исклучено зачувување испратени пораки, изберете каде да ги зачувате пораките.

12 ГЛАСОВНА ПОШТА

Говорната пошта е операторска услуга која ни овозможува да оставиме гласовни снимки кога некој не успее да стигне до нас. За да дознаете повеќе, ве молиме контактирајте со вашиот оператор. Може да го добиете бројот на вашата говорна пошта од вашиот добавувач на услуги. Изберете го бројот: Мени > Пораки > Сервер за говорна пошта, потоа внесете го бројот на говорната пошта.

Откако ќе го задржите копчето 1 на тастатурата во режим на подготвеност, говорната пошта ќе се активира.

13 ЈАЗИК

МЕНИ > Поставки > Телефон > Јазик на менито

Ви овозможува да го промените јазикот на менито на телефонот. Ако случајно сте поставиле странски јазик, за да го промените вистинскиот, притиснете во режим на подготвеност

-Лево функциско копче

-1x Top

- ПРИБЛИКА

- 1x DOWN > ОК

- 1x DOWN > ОК > ОК

изберете го правилниот јазик и притиснете ОК.

14 РЕЖИМ НА АВИОН

За да овозможите/оновозможите Авионски режим (услугите на мобилната мрежа се оневозможени), изберете:

МЕНИ > Поставки > Повизи > Двојна СИМ > Режим на подготвеност >

Авионски режим

15 DUAL SIM

MENU > Settings > Connections > Dual SIM

Можете да изберете кои картички да бидат активни, името на SIM-картичката и која SIM-картичка стандардно да биде поставена да одговара.

16 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕЛЕФОН

16.1 ЗВУЧНИ ПРОФИЛИ

За да промените звуци, изберете: MENU > Прилагодувања > Профили > Опции > Поставки

За брзо менување на јачината на свонењето, отворете го капакот и во режим на подготвеност користете ги страничните копчиња за јачина на звук за да ја поставите јачината на звукот од 0 до 9 (јачината на звукот не може да се менува во режимите Тивко и Состанок)

За брзо менување на јачината на звукот на повикот, користете ги страничните копчиња за јачина на звук за време на повик за да ја поставите јачината на звукот од 1 до 9, поставките ќе бидат запаметени во иднина.

16.1.1

За да го исклучите звукот на затворање и отворање на вратичката, изберете МЕНИ > Поставки > Профили > Опции > Поставки > Други звуци за известување > Отвори/затвори го капакот > Исклучи звук

16.2 МЕНИ ВИСОК КОНТРАСТ> ПОСТАВКИ> ПОВИКИ> ДВО СИМ

За полесно читање, можете да поставите различен изглед на Менито Изберете MENU>Settings>Изглед на мени>Жолт фон

16.3 LED диоди за известување

Може да ги вклучите или исклучите известувањата за светло:

MENU>Settings>Light за известување

1. Полнење (црвена диода)

2. Дојдовен повик (бела фенерче)

3. Пропуштен повик (зелена LED)

4. Непочитана SMS/MMS порака (зелена диода)

16.4 ПОСТАВУВАЊЕ КРАТЕНКИ

МЕНИ > Поставки >Телефон >Поставки за кратенки

Можете да ги промените стандардните поставки за кратенки за копчињата за навигација горе/долу/лево/десно

17 АЖУРИРАЊЕ НА СОФТВЕРОТ

За да проверите дали има ажурирања, изберете MENU >Поставки > Провери за ажурирања.

Преносот на податоци мора да биде овозможен (MENU > Settings > Network > Transmission на податоци). Ако преносот на податоци е вклучен, телефонот може постојано да се поврзува на Интернет и автоматски да проверува дали има ажурирања. Со цел да се избегнат дополнителни трошоци, се препорачува користење на дополнителни пакети со податоци или тарифи достапни од Операторот.

18 ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈАТА

Телефонот има батерија која може да се полни со помош на полначот вклучен во комплетот.

Времето на работа на телефонот зависи од различни работни услови. Пократкото време на работа на работа е значително под влијание на тоа колку сме оддалечени од релејната станица и должината и бројот на разговори. Додека се движите, телефонот постојано се префрла помеѓу станиците за реле, што исто така има значително влијание врз времето на работа. По неколку стотици полнења и празнења, батеријата природно ги губи своите својства. Ако забележите значително губење на перформансите, купете нова батерија.

Користете само батерии препорачани од производителот. Не оставајте го полначот поврзан подолго од 2-3 дена.

Забелешка: Не чувајте го телефонот на места со previsоки температури. Ова може да има негативно влијание врз батеријата и самиот телефон. Никогаш не користете батерија со видливи оштетувања. Ова може да

резултира со краток спој и оштетување на телефонот. Батеријата мора да се вметне според поларитетот.

Оставањето на батеријата на места со претерано високи или ниски температури ќе го намали нејзиниот животен век. Батеријата треба да се чува на температура од 15°С до 25°С. Ако ладна батерија е вметната во телефонот, телефонот може да не функционира правилно и постои ризик од оштетување.

19 ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Забелешка: Овој уред е означен во согласност со Европската директива 2012/19/EU со симболот за пречртана корпа за отпадоци.

 Ваквата ознака информира дека оваа опрема, по периодот на употреба, не може да се фрли со друг отпад од домаќинството. **Напомена:** оваа опрема не смее да се фрла во комунален отпад!!! Производот треба да се исфрли преку селективно собирање на места подготвени за оваа намена.

Правилното постапување со отпадната електрична и електронска опрема помага да се избегнат последиците штетни за човековото здравје и природната средина кои произлегуваат од присуството на опасни компоненти и несоодветното складирање и преработка на таквата опрема. За да се овозможи рециклирање на материјалите што се користат во производството на пакување телефони, следете ги правилата за сортирање материјали утврдени локално за овој вид отпад.

 Комплетот вклучува Li-ion батерија. Искористените батерии се штетни за животната средина и треба да се чуваат на посебно одредено место, во соодветен сад, во согласност со важечките прописи. Батериите и акумулаторите не смеат да се фрлаат како комунален отпад, тие треба да се однесат во собран пункт.

НЕ ФРЛАЈТЕ БАТЕРИИ И АКУМУЛАРИ ВО ОГАН!

20 SAR ИНФОРМАЦИИ

Овој модел ги исполнува меѓународните упатства за изложување на радио бранови. Овој уред е предавател и приемник на радио бранови. Тој е дизајниран да не ги надминува границите за изложеност на радио бранови препорачани со меѓународните упатства. Овие упатства беа развиени од независната научна организација ICNIRP и вклучуваат безбедносна маржа за да се обезбеди заштита на сите лица без разлика на возраста и здравјето. Овие упатства користат мерна единица наречена Специфична стапка на апсорпција (SAR) - специфична апсорпција. Вредноста на SAR се мери со најголема моќност на пренос, вистинската вредност кога уредот работи обично е помала од нивото наведено погоре. Ова се должи на автоматско менување на нивото на моќност на уредот за да се осигура дека уредот го користи само минимумот потребен за поврзување на мрежата. Иако може да има разлики во вредностите на SAR помеѓу моделите на телефони, па дури и различните позиции на употреба, сите тие се во согласност со прописите за безбедно ниво на зрачење. Светската здравствена организација изјави дека сегашните истражувања покажале дека нема потреба од никакви посебни ограничувања за користење на мобилни уреди. Тој исто така нагласува дека ако сакате да го намалите влијанието на зрачењето, треба да ја ограничите должината на разговорите или да користите слушалки или звучник за време на разговорот за да не го држите телефонот блиску до телото или главата.

Највисока измерена вредност на SAR во тестовите	Граница	
SAR вредност - уред на чело	0,880 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR на телото (растојание 5 mm)	1,261 W/kg 10g	2,0 W/kg
SAR на екстремитетите (растојание 0mm)	2,201 W/kg 10g	4,0 W/kg

Вредностите на SAR исто така може да се разликуваат во зависност од националните барања за известување и тестирање и фреквентниот опсег на мрежата.

21 ФРЕКЕНЦЕНСКИ ОПЕГА И МАКСИМАЛНА МОЌНОСТ НА УРЕДОТ

Систем	Фреквентен опсег	Максимална емитирана моќност
GSM 900	880 -915MHz	32,14 dBm
GSM1800	1710-1785MHz	30,24 dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz	22,68 dBm
WCDMA Band VIII	880-915MHz	23,75 dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz	22,42 dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz	22,16 dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz	22,72 dBm
LTE Band 8	880-915MHz	22,95 dBm
LTE Band 20	832- 862MHz	22,47 dBm
LTE Band 38	2570-2620MHz	7,09 dBm
Комуникација со краток дострел	2402–2480MHz	32,14 dBm
FM radio	87,5 MHz -108 MHz	-

21.1 ПОЛНАЧ

Надворешното напојување за телефонот е во согласност со Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2019/1782

ИД на моделот	UOF-L1K5-011A1-R adapter
Влезен напон	AC 100 - 240V
Влезна фреквенција на наизменична струја	50 / 60Hz
Излезен напон	DC 5.0V
Излезна струја	0.5A
Излезна моќност	2.5W
Просечна ефикасност за време на работата	74/84
Ефикасност при мало оптоварување (10%)	-
Потрошувачка на енергија во состојба без оптоварување	0,0644W

22 ПОПЕДНОСНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ НА ЕУ

Maxcom SA со ова изјавува дека типот на радио уред:

Мобилен телефон MAXCOM MM828

е во согласност со Директивата 2014/53/EУ и Директивата 2011/65/EУ (RoHS)

Целосниот текст на декларацијата за усогласеност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса:

http://www.maxcom.pl/deklaracje

Забелешка: Овој прирачник е само за информативни цели. Некои од карактеристиките и опциите опишани може да варираат во зависност од софтверот и земјата.

Доколку е потребна техничка поддршка, препорачуваме да го контактирате техничкиот оддел на 32 325 07 00 или е-пошта на serwis@maxcom.pl

Нашата веб-страница: <http://www.maxcom.pl/>

Правилните услови за работа на телефонот и батеријата зависат од околината на локалната мрежа, SIM картичката и користењето на телефонот.

Производителот не е одговорен за какви било последици предизвикани од неправилна употреба, злоупотреба или непридржување кон упатствата. Производителот го задржува правото да ги промени или воведе промените без претходна најава.

MAXCOM SA
Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

